

СТОПАНСКА БАНКА АД- СКОПЈЕ

Филијала \_\_\_\_\_

Бр. \_\_\_\_\_

## ДОГОВОР

за отворање на трансакциска сметка/ ИД број \_\_\_\_\_ на правно лице - резидент

Склучен на ден \_\_\_\_\_ помеѓу:

1. **СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ,**

ЕДБС 4030996116744 и ЕМБС 4065549 (во натамошниот текст: СБ)

2. \_\_\_\_\_

(назив на домашното правно лице)

адреса \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ЕДБС \_\_\_\_\_, матичен

број \_\_\_\_\_ тел.бр. \_\_\_\_\_, факс бр. \_\_\_\_\_ Застапник по

закон \_\_\_\_\_ (во

натамошниот текст: Клиент)

### Предмет

#### Член 1

Предмет на овој договор е регулирање на правата и обврските помеѓу СБ и Клиентот во врска со начинот на отворање, водење и затворање на девизна трансакциона сметка/ИД број.

### Начин на отворање на сметка

#### Член 2

СБ на Клиентот му отвора девизна трансакциона сметка / ИД број од преамбулата на овој договор.

Со девизната трансакциона сметка/ИД број се поврзани девизни конта со подсметки за различни валути, со различни рокови на достасување и за различни производи, проекти и намени согласно потребите на Клиентот и актите на СБ за депонирање на девизни средства на резиденти.

#### Член 3

СБ ја отвора девизната трансакционата сметка / ИД број од член 1 на овој договор на барање на Клиентот и со презентација на:

а) за правното лице и неговиот застапник по закон

- решение за упис или тековна состојба од трговскиот регистар и регистарот на други правни лица, односно од регистарот на надлежниот орган на Република Северна Македонија ако уписот во регистарот на надлежниот орган на Република Северна Македонија ако уписот во регистарот е пропишан со закон, не постаро од три месеци, важечки документ како доказ дека лицето е законски застапник и документ за лична идентификација на законскиот застапник

- извод од закон, ако Клиентот е основан согласно закон, или

- решение од надлежниот суд за отворање стечајна постапка или известување од Централниот регистар на Република Северна Македонија до банките за отворање стечајна постапка.

## **Овластување**

### **Член 4**

Клиентот може во моментот на отворање на девизна трансакциона сметка/ ИД број, или во било кое време по отворањето на девизната трансакциона сметка/ИД број со писмен акт донесен од законскиот застапник на Клиентот, да овласти друго лице / други лица за работење со средствата на девизната трансакциона сметка /ИД број или дел од девизните конта со подметки за различни валути и за различни производи, за што резидентот правно лице коешто врши регистрирана дејност во согласност со законските прописи на Република Северна Македонија до банката доставува писмен акт донесен од законскиот застапник на Клиентот како и документ за лична идентификација за лицата што се овластуваат за отворање/работење со сметката.

Отповикувањето на овластувањето од став 1, на овој член се врши само врз основа на писмено барање на законскиот застапник на сметката.

## **Начин на прием и извршување на налозите за плаќање и наплата**

### **Член 5**

На девизните конта отворени под трансакционата сметка / ИД број на Клиентот од преамбулата на овој договор Клиентот може да врши:

- наплати на девизни средства од странство,
- уплати на девизни средства купени на пазарот на странски платежни средства во СБ за потребите за плаќање спрема странство,
- уплати во ефективни странски пари согласно прописите,
- плаќања во девизи спрема странство и плаќања во девизи во земјата на сметки на нерезиденти,
- подигање ефективни странски пари за потреби во странство
- продажба на девизните средства од девизната сметка на пазарот на странски платежни средства во СБ,
- други потреби согласно прописите.

### **Член 6**

СБ ги извршува налозите за плаќањата врз основа на налог потпишан од законскиот застапник/овластеното лице и приложена соодветна документација.

Плаќањето од став 1 на овој член се врши од средствата на девизното konto поврзано со трансакционата сметка / ИД број, на начин и под услови утврдени со прописите кои се однесуваат на девизното работење со странство.

СБ ги извршува налозите за плаќање од девизното konto истиот ден кога е доставен налогот со потребната документација, а најдоцна наредниот работен ден, согласно прописите за платниот промет со странство.

СБ ги спроведува налозите за уплата односно наплата најдоцна наредниот работен ден од приемот на овластување за распоред на приливот.

## **Начин на известување за направени приливи и одливи на сметката**

### **Член 7**

За спроведените приливи и одливи од соодветните девизни/денарски конта СБ на барање на Клиентот

му доставува извод за тековната состојба на:

1. На шалтер на СБ
2. На назначената адреса на Клиентот

За доставување на изводи за состојба на девизно konto постара од една година на барање на Клиентот, СБ наплатува надоместок согласно Тарифата на СБ за надоместоци.

#### **Камати и надоместоци**

##### **Член 8**

На состојбата на средствата на девизните conta СБ пресметува и плаќа камата со примена на каматни стапки утврдени во Одлуката на СБ за каматните стапки и истите се променливи.

Каматата на девизните conta се пресметува и исплаќа во девизи. Исплатата на каматата се врши на сметката одредена од Клиентот во договорот за соодветниот производ, проект и намена од соодветното konto, во договорената валутата.

Со пресметаната и исплатена камата, Клиентот слободно располага.

##### **Член 9**

СБ пресметува и наплатува надоместоци од Клиентот по основ на работење со отвореното девизно konto под ИД број утврдени со Тарифата на СБ за надоместоци и тоа:

- приливи од странство и домашни банки 0,1% од износот минимум 300 денари и фактички трошоци 100 денари
- плаќања во странство и на сметки во домашни банки до 0,27% (по рангови) минимум 250 денари и 350 денари SWIFT трошоци, а за износ до 50 ЕУР само трошоци за SWIFT
- трошоци за недостасување на ИБАН број 600 денари
- трансфери во корист на сметки на странски правни и физички лица до 0,3% од износот минимум 250 денари
- уплата на ефективни странски пари 0,35% од износот на денарската проиввредност минимум 180 денари
- исплата на ефективни странски париза службен пат и експлоатациони трошоци 0,35% од износот на исплатата минимум 180 денари
- фактички трошоци со кои е задолжена СБ од странска банка за конкретна наплата / плаќање
- други трошоци утврдени во Тарифата за надоместоци во зависност од видот на услугата што се врши

Надоместоците од став 1 на овој член се променливи и се утврдуваат со интерните акти на СБи Тарифата на СБ за надоместоци, важечка на денот на извршување на услугата. За нивна измена Клиентот е согласен да се информира на Веб страната на Банката, на некој од алтернативните канали и/или на шлатерите на банката.

Со потпишувањето на овој договор, Клиентот потврдува дека пред потпишувањето на овој Договор на шалтерот на СБ, презентирани му се сите трошоци, надоместоци и провизии и потврдува дека запознаен е со износот, рокот и начинот на плаќање на надоместоците, трошоците и провизиите од став 1 на овој член, како и дека истите се променливи и се утврдуваат со Тарифата на СБ за надоместоци и провизии, а за нивна измена Клиент е согласен да се информира на Веб страната на СБ, на некој од алтернативните канали и/или на шалтерите на СБ.

## Затворање на сметка

### Член 10

СБ ги затвора контата на Клиентот на:

- на писмено барање на законскиот застапник на Клиентот
- врз основа на закон
- врз основа на интерни акти на СБ.
- Врз основа на непочитување на обврските од страна на Клиентот предвидени со овој договор

Контата од овој договор не можат да се затворат ако Клиентот има неплатени обврски спрема СБ

СБ може да ги затвори контата на Клиентот согласно Интерните процедури на банката и во случаи определени согласно позитивните законски акти.

### Начин на ажурирање на документација на Клиентот

#### Член 11

Клиентот е должен да ја извести СБ за промена на неговите податоци дадени во СБ при отворањето / ажурирањето на неговите идентификациони податоци под ИД бројот на клиентот, вклучувајќи ја и евентуалната промена на вистинските сопственици на Клиентот, веднаш но, не подолго од 3 работни дена од настанувањето на промените.

СБ не презема какво била одговорност за настанатата штета по основ на овој договор во случај на ненавремено доставување на информација за измена на податоци за Клиентот, доставени до Банката согласно овој Договор, вклучувајќи ги и податоците за законскиот застапник, за овластеното/овластените лица и вистинските сопственици.

Со потпишување на овој договор Клиентот е согласен неговите податоци наведени во преамбулата на овој договор СБ да ги обработува и чува согласно позитивните законски акти.

СБ согласно важечката законска и подзаконска регулатива и интерните акти, врши редовно, најмалку еднаш во две години, а по потреба и почесто, ажурирање на податоците и документите за клиентите. Доколку клиентот не ги достави потребните податоци и информации за потребите на ажурирањето банката може да го ограничи неговото работење со сметките се до спроведување на ажурирањето на документацијата.

### Останати одредби

#### Член 12

Клиентот ја овластува СБ, без посебно овластување, а врз основа на овој договор, побарувањата на СБ од Клиентот по основ на кредити и други пласмани кои не се платени во договорен рок да ги наплати од расположливите средства на сите девизни счета отворени во СБ под ИД број на Клиентот наведен во преамбулата на овој договор.

#### Член 13

СБ има право да изврши наплата на трошоците за неактивно konto во одреден период со минимално салдо согласно актите на СБ .

Под неактивно konto од став 1 на овој член се подразбира konto на кое не се евидентирани приливи и одливи, освен приливи по основ на камата, во рок и минимален износ на депозитот одреден во акт на СБ.

#### Член 14

За прашања кои не се регулирани со овој договор се применуваат позитивните законските прописи и актите на СБ што го регулираат отворањето на conta на резиденти за девизно работење.

**Член 15**

Евентуалните спорови по овој договор ги решава Основен суд Скопје 2 Скопје.

**Член 16**

Овој договор е составен во два еднакви примероци од кои по еден задржуваат СБ и Клиентот.

-----

Потпис на Клиентот

-----

име и презиме на референтот  
филијалата

\_\_\_\_\_

Печат и потпис на  
Референт на СБ

\_\_\_\_\_

име и презиме на овластено

лице на филијалата

-----

печат и потпис на овластено лице на

Обр. СБ АД-ОС-20/1 042016